

# ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

## ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Примените кандидати на втор циклус студии на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2020/2021 година, едновременно, покрај сите оригинални документи со кои се пријавиле по електронски пат, при запишувањето ги поднесуваат и следните документи:

1. Индекс, пријавен лист за запишување семестар (се купуваат од книжарница) и лист за статистика (се добива на факултетот).
2. Две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 cm.
3. Потврда за уплатени 600 евра во денарска противвредност – прва рата (втора рата се плаќа со запишување летен семестар, а трета пред одбрана на м-рскиот труд). Уплатата се врши кон Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“.
  - Цел на дознаката: Партиципација
  - Назив и седиште на примач: УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Трезорска сметка – Скопје
  - Банка на примач: НБРСМ
  - Износ: 600 евра во денарска противвредност (среден курс на НБРСМ)
  - Трансакциска сметка: 100000000063095
  - Сметка на буџетски корисник: 1600104251-788-16
  - Приходна шифра и програма: 723012-41
4. Потврда за уплатени 50 денари за административна такса  
Уплатата се врши на Министерство за финансии.
  - Цел на дознаката: Административна такса
  - Назив и седиште на примач: Министерство за финансии, Трезорска сметка, Скопје
  - Банка на примач: НБРСМ
  - Износ: 50 денари
  - Трансакциска сметка: 100000000063095
  - Банка на примач: НБРСМ
  - Уплатна сметка: 840-ознака на општина-03161
  - Приходна шифра и програма: 722313-00

## ТЕРМИНИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК

Поради обезбедување поголема заштита и на кандидатите и на вработените на единицата, а во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година, **термините во кои кандидатите ќе треба да ги поднесат оригиналните документи и за пријавувањето и за запишувањето се како што следува** (според избор на кандидатот на 3, 4 или 5 март, во точно определен термин во времетраење до 20 минути):

Р. бр.	ИД број	Студиска програма	Термин (датум и час)
1.	86508	Шумарство	3–5.3.2021 г., 9:00 – 9:20 ч.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА.